

## ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

### ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

(1) Овие Дополнителни услови за осигурување на ученици и студенти од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошниот текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на ученици и студенти од последици на несреќен случај, што договоруваачот на осигурувањето ќе го склучи со Сава осигурување АД Скопје (во понатамошниот текст: осигурувач).

(2) Со овие Дополнителни услови се регулираат односите помеѓу договоруваачот на осигурувањето и осигурувачот по договорените облици на осигурување за во случај на:

- смрт од последици на несреќен случај;
- смрт од болест;
- траен губиток на општата работна способност (инвалидитет) од последици на несреќен случај;
- преодна неспособност за работа (дневен надомест), и
- за влошено здравје што бара лекарска помош (трошоци за лекување).

### СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 2

(1) Со овие дополнителни услови се осигуруваат ученици во основни, средни и стручни училишта, студенти на виши, високи школи и факултети без оглед на здравствената состојба и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 10 став 1 точка 4 од Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај, освен душевно болните деца кои во секој случај се исклучени од осигурувањето.

### ПОЧЕТОК И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

#### Член 3

(1) Обврската на осигурувачот за секој одделен ученик, односно студент започнува во 00,00 часот во оној ден кога ја уплатил премијата (по уписната листа), но не порано од 00,00 часот оној ден кој е службено одреден за почеток на новата учебна година.

(2) Обврската на осигурувачот престанува во 24,00 часот оној ден кога осигуреникот престанал да биде ученик, односно студент (завршување на училиштето, дипломирање, напуштање на школувањето и т.н.).

(3) Обврската по осигурувањето од изминатата година трае до оној ден кога осигуреникот платил премија за осигурување за тековната учебна година. Ако осигуреникот од изминатата учебна година не плати премија за осигурување за тековната учебна година, обврската на осигурувачот престанува најдоцна во 24,00 часот на шеесетиот ден по службениот почеток на учебната година во соодветното училиште. Одредбите на овој став важат и во случај, ако осигуреникот од изминатата учебна година преминал во друго училиште од ист или поголем степен.

### ОБЕМ НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ

#### Член 4

(1) Кога ќе настане несреќен случај, во смисла на овие Дополнителни услови, осигурувачот ги исплатува осигурените суми кои се договорени во договорот за осигурување.

(2) Обврската на осигурувачот за исплатите по претходниот став, постои и кога несреќниот случај настанал во текот на траењето на осигурувањето и тоа во секојдневниот редовен живот на осигуреникот (дома, надвор, во училиште, на пат, на игралиште, на излети, екскурзии, летувања и т.н.).

(3) Ако е договорено осигурување со вклучување на ризикот смрт од болест, осигурувачот е должен да исплати:

- 1) 50% од договорената осигурена сума ако смртта на осигуреникот настапи во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување;
- 2) 50% од износот за кој е зголемена осигурената сума кога се врши зголемување на осигурената сума, а смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци од извршеното зголемување на осигурената сума и договорената осигурена сума пред да се изврши зголемување на осигурената сума;
- 3) целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување;
- 4) целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на извршеното зголемување на новодоговорената осигурена сума.
- 5) осигурувачот е должен да ја исплати договорената сума кога смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци на траење на осигурувањето кај договорите за осигурување кои се обновени пред истек на претходниот договор за осигурување.

(4) Целата осигурена сума за случај на смрт поради болест ја исплатува осигурувачот на корисникот и ако осигуреничка почине во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето за време на бременост или породување;

(5) Ако настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да ја исплати за трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на директори на осигурувачот.

### ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ

#### Член 5

(1) Осигурувачот е во обврска да исплати 33% од износот кој би морал да го исплати по одредбите на претходниот член, ако несреќниот случај настане при управување со авион и возење со воздушни летала од сите видови (освен во својство на патник во јавниот сообраќај), при спортски скокови со падобран, при автомобилски и моторциклически брзински натпревари, мото-крос, рели и при одржување на тренинг.

(2) Осигурувачот е во обврска да исплати 66% од износот кој би морал да го исплати по одредбите на претходниот член, ако несреќниот случај настане при тренинг и учество на осигуреникот на јавни спортски натпревари, во својство на регистриран член на спортска организација, кај следните спортски гранки: фудбал, хокеј на мраз, џиу-џица, џудо, карате, бокс, скијање, рагби, борење, скијачки скокови и летови, алпинизам и подводен риболов.

**ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ**

**Член 6**

(1) На осигурувањата склучени по овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови .

**ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

**Член 7**

(1) Овие Дополнителни услови влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 01.01.2015 година, со што престануваат да важат Посебните услови за осигурување на ученици и студенти од последици на несреќен случај (незгода) донесени од страна на Одборот на директори од 18.07.2002 година.

**САВА осигурување, а.д. Скопје**  
**Одбор на директори**  
**Претседател**  
**Рок Мољк**